

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 42

Год. LXI

Вторник, 7 јуни 2005

Цена на овој број е 300 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
635. Закон за изменување и дополнување на Законот за водите.....	2	644. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....	7
636. Одлука за испраќање на единици на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Ирак	5	645. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....	7
637. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижен имот на име на Република Македонија во земјишните книги во Република Хрватска.....	5	646. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за класификација на приходите.....	8
638. Одлука за формирање Комисија за спроведување на делбен биланс на недвижниот имот меѓу новооснованата општина Аеродром и општината Кисела Вода.....	5	647. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи.....	9
639. Одлука за формирање Комисија за спроведување на делбен биланс на недвижниот имот меѓу новооснованата општина Бутел и општината Чаир..	6	648. Правилник за постапката, начинот на изготвување, содржината на извештаите за состојбите и промените во просторот и рокови за нивно доставување.....	11
640. Одлука за давање согласност на Програмата за инвестициони вложувања во ЈПАУ „Македонија“ за 2005 година.....	6	649. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	13
641. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на бројот на бодовите за пресметка на висината на годишниот надоместок за користење на радио-фреквенции.....	6	650. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 18/1999 од 18 мај 2005 година.....	14
642. Решение за формирање на Комисија за следење на развојот на системот за финансирање на општините.....	6	651. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 73/2004 од 18 мај 2005 година.....	15
643. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....	7	Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец мај 2005 година.....	16
		Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец мај 2005 година.....	16
		Огласен дел	1-80

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

635.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВОДИТЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за водите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 мај 2005 година.

Бр. 07-2058/1
31 мај 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ**

Член 1

Во Законот за водите (“Службен весник на Република Македонија” број 4/98 и 19/2000), по членот 154 се додава нов член 154-а, кој гласи:

“Член 154-а

Пред да се достави иницијативата за отпочнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода во вид на предлог од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство до Владата на Република Македонија, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство потребно е да прибави мислење од Министерството за транспорт и врски, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за локална самоуправа, Министерството за култура, Републички завод за заштита на спомениците на културата и од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.”

Член 2

Членот 155 се менува и гласи:

“Концесијата за користење на водите ја дава Владата на Република Македонија врз основа на јавен конкурс, организиран и спроведен според условите утврдени со овој закон и Законот за концесии.

По исклучок од ставот 1 на овој член, концесија за користење на водата може да се даде и по пат на непосредна спогодба на домашни и странски правни лица коишто вложуваат средства за изградба на хидроенергетски објекти врз основа на договор со Владата на Република Македонија.

Договор за непосредна спогодба од ставот 2 на овој член може да се склучи со домашни или странски правни лица кои:

- имаат затворена финансиска конструкција за изградба на објектот и
- обезбедиле финансиска гаранција која одговара на вредноста за реализирањето на објектот.

Договорот од ставот 2 на овој член особено содржи:

- обезбедување на локација за изградба на објектот и разрешување на имотно-правните односи во врска со земјиштето;

- обезбедување на потребните дозволи, согласности и одобренија за градба и работење на објектот;
- техничко-технолошки услови, како и услови за заштита на животната средина и природата при изградба и експлоатација на објектот;
- времетраењето на договорот, односно користењето на објектот од страна на вложувачот и
- можност за разрешување на спорови пред надлежен суд.”

Член 3

По членот 155 се додаваат три нови члена 155-а, 155-б и 155-в, кои гласат:

“Член 155-а

Јавниот конкурс се организира како постапка за доделување концесија со јавен повик, при што заинтересираните лица треба да достават документација наведена во јавниот конкурс, која најмалку треба да содржи: приказ на решението на објектите на топографски и геодетски подлоги, податоци за карактеристични протечи (минимални, средни и максимални дневни протечи и средни месечни протечи), за профилот на зафаќање на водата за период од најмалку десет години; количеството на вода што се планира да се зафаќа и начинот на зафаќање; начинот на испуштање на водите; основни карактеристики на објектот со кој ќе се врши дејноста и бонитет на правното или физичкото лице.

Во постапката за непосредно спогодување се приложува и документацијата од ставот 1 на овој член која се однесува на техничката документација.

Член 155-б

Владата на Република Македонија, на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува одлука за доделување на концесија, со која особено се определува: намената за која се доделува концесијата, корисникот на концесијата (концесионерот), начинот и режимот на користење на водата, времетраењето на концесијата и основата за одредување на висината на надоместокот.

Меѓусебните права и обврски на Владата на Република Македонија и концесионерот се уредуваат со договор за концесија, кој се склучува врз основа на одлуката за доделување на концесија донесена од Владата на Република Македонија.

Со договорот за концесија во согласност со одлуката за концесија, покрај другото, се утврдуваат: намената за која се доделува концесијата, посебните услови кои треба да ги исполнува концесионерот за време на користење на концесијата, времетраењето на концесијата, висината на надоместокот за концесијата, условите и начинот на плаќање на надоместокот.

Член 155-в

Договорот за концесија може да се раскине пред истекот на времето за кое е доделена концесијата, ако концесионерот:

- не започне со изградба на објектот во рок од две години од денот на склучувањето на договорот за концесија;
- ја пренесе концесијата на друго лице без согласност на Владата на Република Македонија;
- не го плати надоместокот за концесијата под услови и на начин утврден со договорот;
- му е забрането со правосилна судска одлука вршење на концесиската дејност;
- редовно не ги одржува објектите и постројките или самоволно ги менува условите под кои е доделена концесијата, поради што може да дојде до опасност од нарушување на режимот на водите или може да се наруши законското право на користење на водата на други корисници, ако во рок кој ќе го определи надлежниот орган не ја воспостави првобитната состојба;

- не започнал со вршењето на дејноста за која е доделена водата во рок предвиден со договорот за концесија;
 - прекине да ја врши дејноста за која е доделена концесијата подолго од една година, а причините за прекинување не се наведени во договорот и
 - не ги исполнува и другите обврски од договорот за концесија.”

Член 4

Членот 156 се менува и гласи:

“Времетраењето на концесијата за користење на вода се утврдува во договорот за концесија за користење на вода при што да не е поголемо од утврденото најдолго време.

Најдолгото време на кое може да се додели концесија за користење на вода, изнесува:

1) производство на електрична енергија:

а) за хидроелектрични централи со инсталирана моќност над 10 МВт - до 70 години;

б) за хидроелектрични централи со инсталирана моќност над 2 МВт до 10 МВт - до 50 години и

в) за хидроелектрични централи со инсталирана моќност под 2 МВт - до 30 години;

2) одгледување на риби:

а) во рибници - до 25 години и

б) во кафези - до 15 години;

3) езерски сообраќај - до десет години и

4) туристички услуги - до 20 години.

Концедентот може да донесе одлука за продолжување на времетраењето на концесијата за користење на вода на ист концесионер, на негово писмено барање. Времетраењето на продолжената концесија не може да биде подолго од периодот за кој е доделена концесијата.

Барањето за продолжување на концесијата од ставот 3 на овој член се поднесува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, најмалку три месеци пред истекот на периодот за кој е доделена концесијата.

Кон барањето од ставот 3 на овој член се доставува договорот за концесија, доказ за намирени обврски согласно со договорот за концесии и податоци за карактеристичните протечи на водотекот.

Почеток на концесијата е денот на потпишувањето на договорот за концесија.”

Член 5

Членот 157 се менува и гласи:

“Концесионерот за користење на водата плаќа надоместок.

Висината на надоместокот за концесија се определува со договорот за концесија во согласност со критериумите кои ги пропишува Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.”

Член 6

По членот 157 се додаваат два нови члена 157-а и 157-б, кои гласат:

“Член 157-а

Концесионерот е должен да преземе мерки за заштита на животот и здравјето на луѓето, заштита на животната средина и имотот на другите лица во случај на опасност од поплави, ерозија или други облици на штетно дејство на водата, кои можат да се јават поради објектите и постројките изградени на водотекот врз основа на концесијата.

Член 157-б

Ако за време на користењето на концесијата настаат промени во режимот на водите, поради кои треба да се ограничи обемот на користење на водата или користењето на водата треба да се прилагоди на новона-

станатата состојба, концесионерот е должен да преземе мерки кои во врска со тоа ќе му ги наложи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно со овој закон.

Во случајот од ставот 1 на овој член концесионерот има право на надоместок на штетата, според општите прописи за надоместок на штета.”

Член 7

Во членот 158 ставот 2 се брише.

Ставот 3 станува став 2.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J I

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR UJERAT

Neni 1

Në Ligjin për ujerat (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numer 4/98 dhe 19/2000), pas nenit 154 shtohet nen i ri 154-a, si vijon:

“Neni 154-a

“Para se të paraqitet iniciativa për fillimin e procedurës për ndarjen e koncesionit për shfrytezimin e ujit në forme të propozimit nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë ujore prane Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave duhet të marre mendim nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, Ministria e Ekonomisë, Ministria e Ambientit Jетсор dhe Planifikimit Hapesinor, Ministria e Puneve të Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Vetadministrimit Lokal, Ministria e Kultures, Enti Republika për Mbrojtjen e Monumenteve të Kultures dhe nga Komisioni Rregullator për Energjetike të Republikës së Maqedonisë.”

Neni 2

Neni 155 ndryshon si vijon:

“Koncesionin për shfrytezimin e ujerave e leshon Qeveria e Republikës së Maqedonisë në baze të konkursit publik, i organizuar dhe i realizuar sipas kushteve të percaktuara me kete ligj dhe me Ligjin për koncesione.

Me përjashtim të nenit 1 të ketij neni, koncesion për shfrytezimin e ujit mund të jepet edhe përmes marreveshjes së drejtperdrejte ndërmjet personave juridike të vendit dhe të huaj të cilet investojne mjete për ndertimin e objekteve hidroenergjetike mbi baze të marreveshjes me Qeverinë e Republikës së Maqedonisë.

Kontrate për marreveshje të drejtperdrejte nga paragrafi 2 i ketij neni, mund të lidhet me persona juridike të vendit dhe të huaj të cilet:

- kane konstruksion financiar të mbyllur për ndertimin e objektit, dhe

- kane siguruar garanci financiare e cila i pergjigjet vleres për realizimin e objektit.”

Marreveshja nga paragrafi 2 i ketij neni, në vecanti i permban:

- sigurimin e lokacionit për ndertimin e objektit dhe zgjidhjen e marredhenieve pronesore-juridike, marredhenie që kane të bejne me truallin;

- sigurimin e lejeve të nevojshme, pelqimet dhe lejet e ndertimit dhe punen e objektit;

- kushtet tekniko-teknologjike, si edhe kushtet për mbrojtjen e ambientit jetesor dhe mbrojtjen e natyres gjate ndertimit dhe ekspluatimit të objektit;

- kohezgjatjen e marreveshjes, perkatesisht shfrytezimin e objektit nga ana e investitorit, dhe

- mundesine për zgjidhjen e kontestevе para gjykates kompetente.”

Neni 3

Pas nenit 155 shtohen tri nene të reja 155-a, 155-b dhe 155-v si vijojne:

“Neni 155-a

Konkursi publik organizohet si procedure për ndarjen e koncesioneve përmes thirrjes publike, me ç’rast personat e interesuar duhet ta paraqesin dokumentacionin e cekur në konkursin publik, i cili minimum duhet të përmbajë: pasqyren e lejes së objekteve të bazave topografike dhe gjeodezike, të dhëna për rrjedha karakteristike (rrjedha minimale, të mesme dhe maksimale ditore dhe rrjedha të mesme mujore) për profilin e perfshirjes së ujit për një periudhë prej më së paku 10 vitesh; sasine e ujit që planifikohet të perfshihet dhe menyra e perfshirjes; menyren e shkarkimit të ujerave; karakteristikat themelore të objektit përmes të cilit do të ushtrohet veprimtaria dhe bonitetin e personit juridik ose fizik.

Në procedurën për marreveshje të drejtperdrejte, shtohet dokumentacioni nga paragrafi 1 i ketij neni, i cili ka të eshteje me dokumentacionin teknik.

Neni 155-b

Qeveria e Republikës së Maqedonise, sipas propozimit të ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë ujore, merr vendim për ndarjen e koncesionit, me të cilin në vecanti përcaktohet: destinimi për të cilin ndahet koncesioni, shfrytëzuesi i koncesionit (koncesioneri) menyra dhe regjimi i shfrytëzimit të ujit, kohezgjatja e koncesionit dhe baza për përcaktimin e lartësisë së kompensimit.

Të drejtat dhe obligimet e ndërsjella të Qeverisë së Republikës së Maqedonise dhe koncesionerit rregullohen me marreveshje për koncesion e cila lidhet mbi baze të vendimit të marre për ndarjen e koncesionit nga Qeveria e Republikës së Maqedonise.

Me marreveshjen për koncesion në perputhje me vendimin për koncesion, ndërmjet të tjerave përcaktohen: destinimi për të cilin ndahet koncesioni, kushtet e vecanta të cilat duhet t’i përmbushë koncesioneri gjatë kohës së shfrytëzimit të koncesionit, kohezgjatja e koncesionit, lartësia e kompensimit të koncesionit, kushtet dhe menyra e pagimit të kompensimit.

Neni 155-v

Marreveshja për koncesion mund të priset para skadimit të kohës për të cilin është ndare koncesioni nese koncesioneri:

- nuk fillon me ndertimin e objektit brenda afatit prej dy vjetësh nga dita e lidhjes së marreveshjes për koncesion;
- koncesionin ia bart personit tjetër pa pelqimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonise;
- nuk e paguan kompensimin për koncesionin me kushtet dhe menyren e përcaktuar me marreveshjen;
- e ka të ndaluar me aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor që të ushtroje veprimtari koncesioni;
- me rregull nuk i miremban objektet dhe instalimet apo me dëshire të vet i ndryshon kushtet nën të cilat është ndare koncesioni, për të cilin gjë mund të vijë deri në shkelje të së drejtës ligjore për shfrytëzimin e ujit nga shfrytëzuesi tjetër, nese në afatin të cilin do ta përcaktoje organi kompetent nuk e rivendos gjendjen fillestare;
- nuk ka filluar me ushtrimin e veprimtarisë për të cilin është ndare uji, brenda afatit të parapare me marreveshjen për koncesion;
- nuk e nderpret ushtrimin e veprimtarisë për të cilin është ndare koncesioni më gjatë se 1 vit, nderkaq shkaqet për ndërprerje nuk janë cekur në marreveshjen;
- nuk i përmbush edhe obligimet e tjera për koncesion.”

Neni 4

Neni 156 ndryshon si vijon:

“Kohezgjatja e koncesionit për shfrytëzimin e ujit përcaktohet në marreveshjen për koncesion për shfrytëzimin e ujit me ç’rast të mos jete më e gjatë se koha më e gjatë e përcaktuar.

Koha më e gjatë për të cilin mund të ndahet koncesion për shfrytëzimin e ujit, është:

- 1) për prodhimin e energjisë elektrike:
 - a) për centrale hidroelektrike me fuqi të instaluar mbi 10 MV – deri më 70 vite;
 - b) për centrale hidroelektrike me fuqi të instaluar mbi 2MV –deri 10 MV- deri më 50 vite dhe
 - c) për centrale hidroelektrike me fuqi të instaluar nën 2 MV – deri më 30 vite;
- 2) për kultivimin e peshqve;
 - a) në basene për peshq – deri më 25 vite dhe
 - b) në kafaze – deri më 15 vite;
- 3) për komunikacion liqenor – deri më 10 vite dhe
- 4) për shërbime turistike – deri 20 vite.

Koncedenti mund të marre vendim për vazhdimin e kohezgjatjes së koncesionit për shfrytëzimin e ujit të të njejtut koncesioner, me kerkesen e tij me shkrim. Kohezgjatja e koncesionit, me vendim të koncesionerit, mund t’i zgjatet koncesionerit të njejte. Kohezgjatja e koncesionit të zgjatuar nuk mund të jete më e gjatë se periudha për të cilin është ndare koncesioni.

Kerkesa për zgjatjen e koncesionit nga paragrafi 3 i ketij neni, paraqitet pranë Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë ujore, më së paku tre muaj para skadimit të periudhës për të cilin është ndare koncesioni.

Kerkeses nga paragrafi 3 të ketij neni, i bashkëngjitet marreveshja për koncesion, prova për obligimet e përmbushura në perputhje me marreveshjen për koncesion dhe të dhenat për rrjedhat karakteristike të rrjedhës së ujit.

Fillim i koncesionit është dita e nënshkrimit të kontratës për koncesion.”

Neni 5

Neni 157 ndryshon si vijon:

“Koncesioneri për shfrytëzimin e ujit paguan kompensim.

Lartësia e kompensimit për koncesion përcaktohet me marreveshjen për koncesion në perputhje me kriteret të cilat i përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonise me propozim të ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë ujore”.

Neni 6

Pas nenit 157 shtohen dy nene të reja 157-a dhe 157-b, si vijojne:

“Neni 157-a

Koncesioneri detyrimisht duhet të ndermarre masa për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të njerezve, mbrojtjen e ambientit jetësor dhe pronen e personave të tjere në rast të rrezikut prej vërsimeve, erozioneve ose formave të tjera të ndikimit të demshëm mbi ujin të cilat mund të paraqiten për shkak të objekteve dhe instalimeve të ndërtuara në rrjedhen e ujit mbi baze të koncesionit.

Neni 157-b

Nese gjatë kohës së shfrytëzimit të koncesionit behen ndryshime në regjimin e ujerave, për shkak të të cilave duhet të kufizohet vëllimi i shfrytëzimit të ujit ose shfrytëzimi i ujit duhet t’i pershtatet situates së posakrijuar, koncesioneri detyrimisht duhet të ndermarre masa të cilat në lidhje me kete do t’ia urdheroje Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujerave, në perputhje me kete ligj.

Në rastin nga paragrafi 1 i ketij neni, koncesioneri ka të drejte në kompensim të demit, sipas rregullave të pergjithshme për kompensim të demit.”

Neni 7

Në nenin 158 paragrafi 2 shlyhet.

Paragrafi 3 behet paragraf 2.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tete nga dita e shpalljes në “Gazeten zyrtare të Republikës së Maqedonise”.

636.

Врз основа на член 41, став 3 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/01 и 5/03), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 07.06.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА ВО ИРАК

1. За учество во состав на коалиционите сили во операцијата "Слобода за Ирак", во поствоената фаза 5, во мировна операција во Ирак, се испраќаат единици на Армијата на Република Македонија, и тоа:

- еден вод на сили за специјални операции во состав од триесет и тројца припадници од постојаниот состав на Армијата на Република Македонија, кои ќе учествуваат во обезбедувањето на стабилноста и поддршката на коалиционите оперативни бази во Ирак,

- еден офицер за работа на должност Висок воен претставник во Централната Команда на Армијата на САД во Тампа-Флорида (USCENTKOM),

- еден офицер за работа на должност офицер за врски во Централната команда на Армијата на САД во Тампа-Флорида (USCENTKOM),

- еден офицер за работа на должност офицер за врски на Армијата на Република Македонија во МНФ-И-Багдад, Ирак и

- еден офицер за работа на должност планер за автотранспортно одржување во Командата на мултинационалната команда за безбедносна транзиција (MNSTCI) - Багдад, Ирак.

2. Единиците на Армијата на Република Македонија од точката 1, алинеи 1, 4 и 5 на оваа одлука се испраќаат во периодот од јуни 2005 до декември 2005 година, а единиците на Армијата на Република Македонија од точката 1, алинеи 2 и 3 на оваа одлука се испраќаат во периодот од јуни 2005 до јуни 2006 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и итна медицинска помош на учесниците во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, ги обезбедуваат Соединетите Американски Држави, а другиот дел од трошоците го обезбедува Република Македонија.

4. Подготовките и организацијата на учесниците во мировната операција ќе ги изврши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на учеството во мировната операција Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2184/1
7 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

637.

Врз основа на член 91 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05) и член 4 од Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за уредување на имотно-правните односи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 7/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.06.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ НА ИМЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЗЕМЈИШНИТЕ КНИГИ ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижен имот деловен простор на ул. "Масарикова" бр. 16/1 во Загреб, Република Хрватска со вкупна површина од 156 м² на КП бр. 2219 КО Центар на име на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-1148/1
2 јуни 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Минчо Јорданов, с.р.

638.

Врз основа на член 60, став 2 од Законот за градот Скопје ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/04) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.05.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДЕЛБЕН БИЛАНС НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ МЕЃУ НОВООСНОВАНАТА ОПШТИНА АЕРОДРОМ И ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА

Член 1

Се формира Комисија за спроведување на делбен биланс на недвижниот имот меѓу новооснованата општина Аеродром и општината Кисела Вода, во состав:

I. Претседател на Комисијата:
- Софија Ганзовска - Кочовска, советник во Управа-та за имотно-правни работи.

II. Членови на Комисијата:
- Драгица Наумчевска, помошник раководител на Сектор во општина Кисела Вода,
- Драган Тодоровски, комунален инспектор во општина Кисела Вода,
- Миле Гиновски, член на Советот на општина Аеродром,
- Мимица Антовска, член на Советот на општина Аеродром.

Член 2

Делбениот биланс од член 1 на оваа одлука ќе се спроведе согласно со посебно упатство донесено од министерот за финансии.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-1997/1
19 мај 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

639.

Врз основа на член 60, став 2 од Законот за градот Скопје (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/04) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.05.2005 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДЕЛБЕН БИЛАНС НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ МЕГУ НОВООСНОВАНАТА ОПШТИНА БУТЕЛ И ОПШТИНАТА ЧАИР****Член 1**

Се формира Комисија за спроведување на делбен биланс на недвижниот имот меѓу новооснованата општина Бутел и општината Чаир, во состав:

I. Претседател на Комисијата:

- Трајко Михајловски, самостоен референт-геометар во Управата за имотно-правни работи-подрачна единица Кисела Вода.

II. Членови на Комисијата:

- Муса Зука, претседател на Советот на општина Чаир;
- Есма Алибашиќ Јонуз, раководител на Сектор во општина Чаир;
- Агим Јусуфи, претседател на Советот на општина Бутел;
- Драгољуб Чаковски, советник во Советот на општина Бутел.

Член 2

Делбениот биланс од член 1 на оваа одлука ќе се спроведе согласно со посебно упатство донесено од министерот за финансии.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1998/1
19 мај 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

640.

Врз основа на член 11, точка 8 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.06.2005 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ЈПАУ “МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2005 ГОДИНА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Програмата за инвестициони вложувања во ЈПАУ “Македонија“ за 2005 година бр. 02-145/5 од 16.02.2005 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 16.02.2005 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-814/1
2 јуни 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Минчо Јорданов, с.р.

641.

Врз основа на член 70 од Законот за телекомуникациите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/96, 17/98, 28/00, 4/02 и 37/04), а во врска со член 153 став 1 од Законот за електронските комуникации (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.06.2005 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА БОДОВИТЕ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ВИСИНАТА НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ****Член 1**

Во Одлуката за утврдување на бројот на бодовите за пресметка на висината на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 73/04), во член 3, во точка б), во алинеја 1 бројот “18.000“ се заменува со бројот “8.200“, а во алинеја 2 бројот “12.000“ се заменува со бројот “6.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2219/1
2 јуни 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Минчо Јорданов, с.р.

642.

Врз основа на член 15, став (1) од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04 и 96/04) и член 36, став (6) од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.06.2005 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА СИСТЕМОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ**

1. За членови на Комисијата за следење на развојот на системот за финансирање на општините се именуваат:

- Славица Јаковска, Министерство за локална самоуправа;
- Вукица Савеска, Министерство за финансии;
- Муамед Демири, Министерство за образование и наука;
- Снежана Костовска, Министерство за труд и социјална политика;
- Џељал Рамадани, градоначалник на општина Брвеница;
- Аце Коцевски, градоначалник на општина Велес;
- Марјан Ристевски, градоначалник на општина Прилеп;
- Џорџе Арсов, градоначалник на општина Кисела Вода и
- Љубомир Јанев, градоначалник на општина Кочани.

2. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2202/1
2 јуни 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Минчо Јорданов, с.р.

643.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.06.2005 година, издава

**Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА
ИГРА НА СРЕЌА "ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ
НАТПРЕВАРИ"**

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа "Обложување на спортски натпревари" се издава на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри "Лотарија на Македонија" - Скопје, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа "Обложување на спортски натпревари" ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. "Никола Карев" бр. 20, лок. 9, 10 и 11 во Скопје.

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, најдоцна до 31 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од точка 3, алинеја 1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точката 3, алинеја 2.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3, алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

6. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2009/1
2 јуни 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Минчо Јорданов, с.р.

644.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.06.2005 година, издава

**Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА
ИГРА НА СРЕЌА "ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ
НАТПРЕВАРИ"**

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа "Обложување на спортски натпревари" се издава на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри "Лотарија на Македонија" - Скопје, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа "Обложување на спортски натпревари" ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. "Партизански Одреди" бр. 64-в во Скопје.

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, најдоцна до 31 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од точка 3, алинеја 1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точка 3, алинеја 2.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3, алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

6. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2012/1
2 јуни 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Минчо Јорданов, с.р.

645.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.06.2005 година, издава

**Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА
ИГРА НА СРЕЌА "ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ
НАТПРЕВАРИ"**

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа "Обложување на спортски натпревари" се издава на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри "Лотарија на Македонија" - Скопје, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа "Обложување на спортски натпревари" ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. "Гоце Делчев" бб во Прилеп.

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата; и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, најдоцна до 31 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на трезорска сметка 10000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од точка 3, алинеја 1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точка 3, алинеја 2.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3, алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

6. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2013/1
2 јуни 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Минчо Јорданов, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

646.

Врз основа на член 3-д од Законот за буџетите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01, 46/02, 24/03, 85/03 и 96/04), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ

Член 1

Во Правилникот за класификација на приходите ("Службен весник на РМ" бр. 100/01, 45/03, 7/04 и 85/04), во Класификацијата на приходите на синтетичките конта од класата 7-Приходи, во поткатегијата 71-Даночни приходи, ставка 711- Данок од доход, од добивка и од капитални добивки, во аналитичката ставка 7111- Персонален данок на доход, во потставката 711118, по зборот дејност се додаваат зборовите: "освен од занаетчиска дејност".

По потставката 711132 се додава нова потставка 711133 која гласи:

"711133 Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност"

Во ставката 713-Даноци на имот, во аналитичката ставка 7131-Данок на имот, по потставката 713111, се додава нова потставка 713112 која гласи:

"713112 Повисока стапка на данокот на имот од најниската стапка утврдена со закон за најмногу до 0,05%, пропишана од општината, односно градот Скопје"

Во аналитичката ставка 7133-Данок на промет на недвижности и права, по потставката 713311, се додава нова потставка 713312 која гласи:

"713312 Повисока стапка на данок на промет на недвижности од најниската стапка, утврдена со закон најмногу до 1 %, пропишана од општината, односно градот Скопје"

Во ставката 717-Даноци на специфични услуги, во аналитичката ставка 7171-Комунални даноци, во потставката 717112 зборовите", реклами и сл.", се заменуваат со зборовите " односно назив на деловна просторија".

Називот на потставката 717115 се менува и гласи:

"717115 комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли, што се плаќа при регистрација на возилата"

Во потставката 717117 зборот "(уредување)" се брише.

Во потставката 717129 зборовите "(витрини, музика и слично)" се бришат.

По потставката 717129, се додаваат десет нови потставки кои гласат:

- 717130 Комунална такса за користење на површини во кампови, подигање на шатори и друга слична привремена употреба
- 717131 Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност
- 717132 Комунална такса за истакнување на реклами, бјави и огласи на јавни места
- 717133 Комунална такса за користење музика во јавните локали
- 717134 Комунална такса за поставување на витрини за изложување на стоки надвор од деловните простории
- 717135 Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места со цел изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност
- 717136 Комунална такса за користење на просторот за паркирање на моторни возила
- 717137 Надоместок за уредување на градежно земјиште
- 717138 Надоместоци од комунална дејност
- 717139 Приходи од камати на локални такси и надоместоци"

Во ставката 718- Такси за користење или дозволи за вршење на дејност, во аналитичката ставка 7181- Дозволи за вршење на дејност, по потставката 718116, се додава нова потставка 718117 која гласи:

"718117 Надоместок за добивање лиценца за угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор".

Член 2

Во поткатегијата 72-Неданочни приходи, ставка 722-Такси и надоместоци, во аналитичката ставка 7221-Парични казни, по потставката 722120, се додава нова потставка 722121 која гласи:

"722121 Приходи остварени по инспекциски надзор на угостителски објекти по отстранување на недостатоците "

Во аналитичката ставка 7223-Административни такси, по потставката 722314, се додаваат две нови потставки 722315 и 722316 кои гласат:

"722315 Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината
722316 Други локални такси"

Во ставката 723-Административни такси и надоместоци, во аналитичката ставка 7239-Закупнина, по потставката 723913 се додава нова потставка 723914 која гласи:

"723914 Приходи од закупнина на општински имот".

Член 3

Во поткатегијата 73-Капитални приходи, ставка 731-Продажба на капитални средства, во аналитичката ставка 7311- Продажба на капитални средства, по потставката 731116, се додава нова потставка 731117 која гласи:

"731117 Приходи од продажба на општински имот".

Член 4

Во поткатегоријата 74- Трансфери и донации, ставка 741- Трансфери од други нивоа на власт, во аналитичката ставка 7411- Тековни трансфери од други нивоа на власт, по потставката 741114, се додаваат шест нови потставки, кои гласат:

- "741115 Дотации на општина, од приходи од ДДВ
741116 Наменска дотација на општина за активности од културата
741117 Наменска дотација на општина за активности од образованието
741118 Наменска дотација на општина за активности од социјалната заштита
741119 Наменска дотација на општина за активности од пожарникарство
741120 Блок дотации на општина по одделни намени
741121 Дотации на општина за делегирани надлежности".

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-14990/1
31 мај 2005 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

647.

Врз основа на член 4-г од Законот за буџетите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01, 46/02, 24/03, 85/03 и 96/04), министерот за финансии донесе

У П А Т С Т В О ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ

1. Во Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/04 и 74/04) во шифрарникот на уплатни сметки за јавни приходи, во делот 1. Приходи на Републиката и единиците на локалната самоуправа, во точката 2 потточка 2.1. Данок на доход на плати и на други лични примања, во уплатната сметка под реден број 8, по зборовите: "данок на", се додава зборот "други".

Во потточка 2.3. Данок на доход на приходи од самостојна дејност, во уплатната сметка под реден број 1, по зборот "дејност", се додаваат зборовите: "освен од занаетчиска дејност".

Во потточка 2.3. по уплатната сметка под реден број 1, се додава нова уплатна сметка под реден број 2 која гласи:

2.	840-1536	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	711133
----	----------	---	--------

2. Во точката 3 "Данок на промет на производи и услуги, данок на додадена вредност и акцизи", по потточката 3.4 се додава нова потточка 3.5 која гласи:

"3.5 Јавни приходи кои ги открива општинската администрација

1.	840-2783	Даноци, такси и надоместоци откриени од општинска администрација	
----	----------	--	--

При плаќање на јавни приходи на оваа уплатна сметка, приходното konto се пополнува зависно од видот на данокот, таксата и надоместокот што се плаќа."

3. Во точката 4 " Даноци на имот", во уплатната сметка под реден број 3, зборовите: " и права" се бришат.

По уплатната сметка под реден број 4 се додаваат две нови уплатни сметки под реден број 5 и 6 кои гласат:

5.	840-2575	Повисока стапка на данокот на имот од најниската стапка утврдена со закон, за најмногу до 0,05%, пропишана од општината, односно градот Скопје	713112
6.	840-2580	Повисока стапка на данок на промет на недвижности од најниската стапка, утврдена со закон, најмногу до 1 %, пропишана од општината, односно градот Скопје	713312

4. Во точката 5."Такси" потточка 5.1 Административни такси, по уплатната сметка со реден број 4 се додава нова уплатна сметка со реден број 5 која гласи:

5.	840-3182	административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината	722315
----	----------	---	--------

Во потточка 5.2 Комунални такси во уплатната сметка под реден број 2, зборовите: "реклами и сл.", се заменуваат со зборовите: "односно назив на деловна просторија".

Во уплатната сметка под реден број 3, зборовите: "друмски и приклучни возила" се заменуваат со зборовите: "моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли".

Во уплатната сметка под реден број 4, зборовите: "(витрини, музика и слично)" се бришат.

По уплатната сметка под реден број 7, се додаваат седум нови уплатни сметки под реден број, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 кои гласат:

8.	840-3226	комунална такса за користење на површини во кампови, подигање на шатори и друга слична привремена употреба	717130
9.	840-3231	комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност	717131
10.	840-3252	комунална такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места	717132
11.	840-3294	комунална такси за користење музика во јавните локали	717133
12.	840-3301	комунална такса за поставување на витрини за изложување на стоки надвор од деловните простории	717134
13.	840-3317	комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места со цел изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност	717135
14.	840-3322	комунална такса за користење на просторот за паркирање на моторни возила	717136

По потточката 5.3 Судски такси се додава нова потточка 5.4 која гласи:

"5.4 Локални такси

1.	840-3390	други локални такси	722316
----	----------	---------------------	--------

5. Во точката 7 "Парични казни по посебни прописи" по уплатната сметка под реден број 8 се додаваат две нови уплатни сметки со реден број 9 и 10 кои гласат:

9.	840-5220	парични казни од комунални прекршоци	
10.	840-5236	парични казни од имотни прекршоци	

При плаќање на јавни приходи на уплатните сметки под реден број 9 и 10, приходното konto се пополнува зависно од видот на таксата, односно данокот.

6. Во точката 8 "Приходи што ги остваруваат органите на управата, правосудните органи и други приходи", по уплатната сметка со реден број 38, се додаваат седум нови уплатни сметки со реден број 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 кои гласат:

39.	840-6506	надоместок за добивање лиценца за угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор	718117
40.	840-6511	надоместок за уредување на градежно земјиште	717137
41.	840-6527	надоместоци од комунална дејност	717138
42.	840-6548	приходи од продажба на општински имот	731117
43.	840-6553	приходи од закупнина на општински имот	723914
44.	840-6569	приходи од камати на локални такси и надоместоци	717139
45.	840-6574	приходи остварени по инспекциски надзор на угостителски објекти по отстранување на недостатоците	722121

7. Во делот II. Приходи на социјални фондови, на зивот на точката 11. "Приходи на Заводот за вработување" се заменува со "Приходи на Агенцијата за вработување на Република Македонија".

8. Списокот на општини со ознаки во Република Македонија се менува и гласи:

**С П И С О К
НА ОПШТИНИ СО ОЗНАКИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Реден број	Назив на општината	Ознака на општината
1	Арачиново	101
2	Берово	102
3	Битола	103
4	Богданци	104
5	Боговиње	105
6	Босилово	106
7	Брвеница	107
8	Валандово	108
9	Василево	109
10	Вевчани	110
11	Велес	111
12	Виница	112
13	Вранештица	113
14	Врапчиште	114
15	Гевгелија	115
16	Гостивар	116
17	Градско	117
18	Дебар	118
19	Дебарца	119
20	Делчево	120
21	Демир Капија	121
22	Демир Хисар	122
23	Дојран	123
24	Долнени	124
25	Другово	125

26	Желино	126
27	Зајас	127
28	Зелениково	128
29	Зрновци	129
30	Илинден	130
31	Јегуновце	131
32	Кавадарци	132
33	Карбинци	133
34	Кичево	134
35	Конче	135
36	Кочани	136
37	Кратово	137
38	Крива Паланка	138
39	Кривогаштани	139
40	Крушево	140
41	Куманово	141
42	Липково	142
43	Лозово	143
44	Маврово и Ростуше	144
45	Македонски Брод	145
46	Македонска Каменица	146
47	Могила	147
48	Неготино	148
49	Новаци	149
50	Ново Село	150
51	Осломеј	151
52	Охрид	152
53	Петровец	153
54	Пехчево	154
55	Пласница	155
56	Прилеп	156
57	Пробиштип	157
58	Радовиш	158
59	Ранковце	159
60	Ресен	160
61	Росоман	161
62	Старо Нагоричане	162
63	Свети Николе	163
64	Сопиште	164
65	Струга	165
66	Струмица	166
67	Студеничани	167
68	Теарце	168
69	Тетово	169
70	Центар Жупа	170
71	Чашка	171
72	Чешиново и Облешево	172
73	Чучер Сандево	173
74	Штип	174

75	Аеродром	175
76	Бутел	176
77	Гази Баба	177
78	Ѓорче Петров	178
79	Карпош	179
80	Кисела Вода	180
81	Сарај	181
82	Центар	182
83	Чаир	183
84	Шуто Оризари	184
85	Град Скопје	185

9. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01 јули 2005 година.

Бр. 08-14992/1
31 мај 2005 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

648.

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 39/04), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОСТАПКАТА, НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕ, СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА СОСТОЈБИТЕ И ПРОМЕНИТЕ ВО ПРОСТОРОТ И РОКОВИ ЗА НИВНО ДОСТАВУВАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се уредува постапката и начинот на изготвување, роковите за доставување, како и содржината на извештаите што ги изготвуваат органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, јавните служби, организациите, претпријатијата, установите, институциите, и другите правни лица (во натамошниот текст: извештајни единици), за состојбите и промените во просторот, од својата област и истите ги доставуваат до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на просторното планирање.

Член 2

Извештаите за состојбите и промените во просторот се однесуваат на настанатите промени, следени од извештајната единица.

Извештаите од став 1 на овој член, се доставува на Информативен лист, според Образец .

Информативниот лист се изготвува согласно Упатството за изготвување на Информативниот лист.

Образецот и Упатството за изготвување на Информативниот лист се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Покрај податоците содржани во Извештајот од член 2 на овој правилник, а во случај на потреба, органот на државна управа надлежен за вршење на работите од

областа на просторно планирање може да побара дополнителни податоци за состојбите и промените во просторот од соодветните документи на извештајната единица.

Член 4

Извештајните единици, извештаите од член 2 став 1 на овој правилник ги доставуваат, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на просторното планирање, најмалку еднаш годишно, а најдоцна до 31 јануари, во тековната година, со податоци за претходната година.

II. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 5

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за документација на просторот ("Службен весник на СРМ" бр. 20/87).

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 15-1460/3
16 мај 2005 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
д-р **Зоран Шапуриќ**, с.р.

Прилог 1

ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ

Податоци за следење на одредени промени во просторот

Извештајна единица: _____ Година: _____

Податок	Содржина
1. Бизнис на променетата површина во подрачјето на општината	
- Обработливо земјиште	ха
- Пашаџија	ха
- Шуми	ха
- Населени места	ха
- Водени површини	ха
- Инфраструктура	ха
- Рударство	ха
- Нефтолни површини	ха
2. Промисла на непродуктивни површини (клевачи, бугачи простори и сл.) во продуктивни (лесади, шуми, ораници)	локалитет, во ха
3. Реализирано полиумување	локалитет, во ха
4. Ново виводувано обработливо земјиште, систем за виводување:	
- Со отворени канали	локалитет, во ха
- Со вештачки дожд	локалитет, во ха
- Систем капка по капка	локалитет, во ха
4а Системи за одводнување и површини кои се опфатени со одводнување	во ха
5. Зелемување на изградените површини во градоите и општински центри	во ха
6. Зелемување на изградените површини на селектите населени места, во ха	
7. Нови сообраќајници во подрачјето на општината (делница, долазна, површина)	во ха, км
- магистрални сообраќајници	
- регионални сообраќајници	
- локални сообраќајници	
8. Нови хидро-електрани, мини-електрани	локалитет, инсталирана сила, годишно производство
Нови термоелектрани на јаглен, гас, течни горива	локалитет, инсталирана сила, годишно производство
Нови јагленосни	локалитет, површина,
годишно производство	

Нови појави на геотермална вода	локалитет, проток, температура
Обновливи извори на енергија: ветер, сонце, биомаса	локалитет, димензионална снага, годишно производство
Гасоводен систем, гасни подстанции	локалитет, изградена должина, годишна потрошувачка
Нафтоводи, продуктоводи	локалитет, изградена должина, годишна потрошувачка
9. Нови акумулации	локалитет, зафатнина (м ³), површина (ха) и капацитет на земјиште.
10. Нови датоводи	вид, должина, должина (км)
11. Нови графостанци	локалитет, вид, моќност
12. Нова телефонска мрежа, центри	должина и делница на оптички кабел, локација и капацитет на телефонска централа
Нови базни станици	локација
Нови ГТТ објекти	локација
Нови РТВ, УКТ релестатори	локација, која радио-дифузна мрежа
13. Нови стопански објекти и планирани површини за стопанска намена	површина
а) Нови стопански објекти	
- индустриски објекти	населено место (локалитет), капацитет, вработување, вид на дејност, површина на локација
- туристичко-угостителски објекти	капацитет, вработување, површина; населено место, површина;
- трговски центар	
- сточарски фарми	населено место (локалитет), број на глави, површина;
- рибници	населено место (локалитет), капацитет, површина;
- слободни економски зони	населено место (локалитет), површина, вид на стопанска дејност, вработување.
б) Планирани површини за стопанска намена според усвоена урбанистичка документација - Генерален Урбанистички План, Детален Урбанистички План, Урбанистичка Документација за Населено Место, Генерален Урбанистички Проект за стопански комплекс (во понатамошниот текст ГУП, ДУП, УДНМ) во анализираниот горни	
- индустриски зони	населено место, површина
- зони за мало стопанство	населено место, површина
- сервисни зони	населено место, површина
- стопански комплекси	населено место, површина, вид на дејност, вработување
14. Нови објекти од општествен стандард	населено место, капацитет, јавни засолништа
15. Системи за водоснабдување и системи за одводнување и третман на отпадни води	населено место, должина (км)
16. Нови прогласени природни реткости со посебен режим на користење	вид, локалитет, големина (ха)
17. Превенциони мерки за заштита од ерозија - градски работи, шумско мелиоративни работи	локалитет, површина
18. Регулација на речни корита - речно корито, должина, степен на заштита.	
19. Новостградени, или во тек на градба, јавни засолништа.	
20. Нови деловни на црст конглоатен отпад и деловни на црсти тешковни отпадоци од индустријски и енергетски капацитети.	населба (локалитет)
21. Новостградени објекти за домување	населено место, број
22. Новостградени објекти за домување без документација	населено место, број (двоградба).
23. Новостградено недвижно културно наследство	локалитет, површина
24. Урбанистичка документација за градови и селски населени места усвоена во изминатиот период (ГУП, УДНМ, Општ акт)	
25. Урбанистичка документација за градови и селски населени места која е во тек на работа (ГУП, УДНМ, Општ акт)	
26. Проширување на градежните опфати на населените места согласно усвоената урбанистичка документација - за која категорија на земјиште (ха)	

Број,
Дата,
Место

Одговорно лице

Печат

Потпис

УПАТСТВО
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ИНФОРМАТИВНИОТ ЛИСТ

Податок 1

Во точка 1 се внесуваат податоци за следењето и промената на одделни намени на просторот во рамките на вкупната површина. Податокот за промената се зема од нумеричките податоци (култура, класа, површина и др.), кои се евидентирани за тоа земјиште во катастарскиот операт на земјиштето, односно недвижностите. Како пример под обработливо земјиште се подразбира: ораници, овоштарници, лозја, ливади, трстини. Водени површини опфаќаат природни езера, акумулации, водотеци. Инфраструктура надвор од населеното место, патништа, железници, аеодроми и придружни објекти. Површини во рударство - само површини над земја. неплодни површини: камењари, буични простори. Сите податоци се претставуваат во хектари.

Податок 2

Во точка 2 се внесуваат податоци за површина на пренамената на непродуктивното во продуктивно земјиште. Се означува локалитетот каде е извршена квалитативната промена и големината на зафатот во хектари.

Податок 3

Во точка 3 се внесуваат податоци за локалитетите каде е реализирано пошумувањето, класата на земјиштето и обемот на пошумувањето во хектари.

Податок 4

Во точка 4 се внесуваат податоци за локалитетот каде е реализиран системот за наводнување (или е во градба); површина на наводнуваното земјиште во ха; должина на основната и деталната мрежа за наводнување; изворник на вода и капацитет на изворникот.

Во точка 4а се внесуваат податоци за локалитетот на реализираниот систем за одводнување (или е во градба), површина која се одводнува (ха); должина на основната и детална каналска мрежа (км); реципиент.

Податок 5 и 6

Во точка 5 и 6 се внесуваат податоци за зголемувањето на изградената површина на населените места односно зголемувањето на опфатот на градежниот реон на населените места (со објекти и придружни содржини изразено во хектари), како и културата и класата на земјиштето (од I - VIII) на кое е извршено проширувањето на населеното место.

Податок 7

Во точка 7 од Образец 1 се внесуваат податоци за делница, должина и површина на сообраќајниците реализирани (асфалтирани) и тоа одделно за магистрални, регионални и локални патништа со придружни објекти (или во градба).

Податок 8

Во точка 8 се внесуваат податоци за ново изградени хидроелектрани и мини електрани (или во градба) потребно е да се наведе локалитетот, инсталирана снага и годишно производство на електраните. Истото се однесува и за термоелектрани.

За новите јагленокопи потребно е да се наведе локалитетот и зафатената површина а за новите регистрирани појави на геотермална вода, локалитетот, протокот и температурата на испуст.

За обновливите извори на енергија потребно е да се наведе локалитетот, инсталираната снага и годишното производство.

За гасоводниот систем, гасните подстанции како и за нафтоводите и продуктоводите треба да се наведе локалитетот, изградената должина и годишната потрошувачка.

Податок 9

Во точка 9 се внесуваат податоци за локалитет каде е изградена, или е во тек на градба (да се назначи) акумулацијата со нејзина зафатнина (м³); зафатнина на ретензиониот и корисниот простор; површина на водното огледало; кота на максимално, нормално и минимално ниво на водата; кота на круната на браната; висина

- на браната; тип на браната; нејзината намена; квалитетот на земјиштето кое е поплавлено со изградба на акумулацијата (ха).
- Податок 10** Во точка 10 се внесуваат податоци за новоизградени далноводи, одделно од 110, 220 и 400КВ, локалитет, делница и должина (во километри).
- Податок 11** Во точка 11 се внесуваат податоци за локалитет на новоизградени трафостаници, напонска трансформација (одделно за 110, 220 и 400КВ) и инсталираната моќност.
- Податок 12** Во точка 12 се внесуваат податоци за поставен телефонски кабел (делница и должина на кабел), локација и капацитет на монтирана телефонска централа, локација на нова базна станица за мобилна телефонија, нови поштенски објекти (или во градба) во кое населено место. За новите РТВ и УКТ репетитори да се дадат податоци за локалитет и на која јавна радио-дифузна мрежа припаѓа тој објект-репетитор.
- Податок 13** Во точка 13 се внесуваат податоци за:
а) ново изградени стопански објекти (или во градба) и слободни економски зони, намена на објектот, површина, вид на производство и услуги, на кој локалитет односно во кое населено место, капацитет на објектот (финални производи во зависност од единицата на производот, односно број на грла на добиток за сточарските фарми и број на легла за туристичките објекти) годишно, број на работници и смени;
б) Планирани површини (во м²) за стопанска намена согласно усвоена урбанистичка документација во анализираната година (ГУП, ДУП, УДНМ, ГУП за стопански комплекс).
- Податок 14** Во точка 14 се внесуваат податоци за ново изградени објекти (или во градба) од општествен стандард, на кој локалитет односно во кое населено место, поодделно за објектите:
Предучилишни објекти (опфат на деца во смена);
Основно училиште (број на ученици во една смена);
Осумгодишно училиште (број на ученици во една смена);
Средно насочено училиште (ученици во една смена);
Здравствена установа (лекари, болнички постели);
Социјални грижи (соц. Работници);
Дом на културата, библиотека и сл.;
Управа, администрација (работни места);
Се назначува локалитет и површина во ха.
- Податок 15** Во точка 15 се внесуваат податоци за ново изграден систем за водоснабдување или одведување на отпадни води од населени места.
За систем за водоснабдување на населени места да се наведе: изворник на вода со која и местоположба на зафаќање; капацитет на системот; кои населени места (ке) се водоснабдуваат; должина и дијаметар на цевоводот. Доколку во склоп на системот има изградено (предвидено) филтерница да се наведе нејзиниот капацитет.
Постоечките системи за водоснабдување доколку се проширени со нови изворници или кон нив се приклучени нови населени места да се наведат новите изворници, капацитетот на проширувањето и населените места кои се приклучени.
За системи за одведување на отпадните води да се наведе: должината и дијаметарот на колекторот; населените места кои се приклучени на колекторот; капацитет и местоположба на пречистителната станица и реципиент во кој ќе се испуштаат отпадните води.
- Податок 16** Во точка 16 се внесуваат податоци за прогласени заштитени подрачја: Строги природни резервати; Пределни со посебни природни карактеристики; Научно- истражувачки резервати; Карактеристични пејзажи; Посебни природни резервати; Меморијални споменици; Се назначува локалитетот и големината на заштитеното подрачје, во хектари.
- Податок 17** Во точка 17 се внесуваат податоци за поројните водотеци, серии и вододерини кои се опфатени со противерозивни мерки. Вид на мерки кои се превземени за заштита од ерозија - градежни работи; шумско мелиоративни работи и површина (ха) која е опфатена со противерозивни мерки.
- Податок 18** Во точка 18 се внесуваат податоци за речните корита кои се регулирани, степен на заштита (на колку годишна вода е регулирано коритото), должината на регулацијата.
- Податок 19** Во точка 19 се внесуваат податоци за број и капацитет на јавни засолништа.
- Податок 20** Во точка 20 се внесуваат податоци за ново изградени или во градба депонии, и тоа:
- Класа на депонија
- Капацитет на депонијата, во м³/ден
- Површина на депонијата, во ха.
Во точка 20 се внесуваат и податоци за нови депонии, и тоа:
Растојание од населено место
- Класа на депонија
- Капацитет на депонијата, во м³/ден
- Површина на депонијата, во ха.
- Податок 21** Во точка 21 се внесуваат податоци за именување на населено место и број на изградени објекти или објекти за кои е издадена дозвола за градба
- Податок 22** Во точка 22 се внесуваат податоци за назначување на локалитет со дивоградба, број и површина во ха.
- Податок 23** Во точка 23 се внесуваат податоци за новооткриено недвижно културно наследство.
- Податок 24 и 25** Во точка 24 и 25 се внесуваат податоци за усвоени ГУП-ови за градски населби, УДНМ и Општи акти за селски населби, со плански опфат во ха, временски хоризонт и изготвувач.
- Податок 26** Во точка 26 се внесува податок за предвидени проширувања на градежниот опфат на населбите во соодветната урбанистичка документација (ГУП, УДНМ, ОА), изразени во ха и со спецификација на културата и класата (I-VIII) на земјиштето на кое е предвидено проширувањето.
- Забелешка:
За објектите од водостопанската инфраструктура потребно е да се прикаже нивната точна локација со потребни геодетски елементи (координати), или да се нанесат на топографска карта во соодветен размер.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

649.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Агино Село - Општина Куманово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Агино Село, установен според Законот за прмер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3991/1
6 јуни 2005 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

650.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана на 18 мај 2005 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 35, 75 и 133 став 1 во деловите што се однесуваат на употребата на термините „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ и „Социјалистичка“, членовите 79 став 1 и 2 и 283 во деловите што се однесуваат на употребата на термините „Службен лист на СФРЈ“, член 133 став 3 во делот „Социјалистичка“, како и членовите 127 став 2, 133 став 2 и 178 став 2 од Законот за вонпроцесната постапка („Службен весник на СРМ“ бр. 19/1979).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје со Решение У. бр. 18/1999 од 5 мај 1999 година поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите од Законот означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека со Законот за вонпроцесната постапка се утврдуваат правила на постапката според кои постапуваат и одлучуваат судовите за личните, семејните, имотните и другите правни состојби и односи определени со овој или со друг закон, дека овој закон е донесен во време на важењето на Уставот од 1974 година, односно кога Република Македонија беше во состав на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и дека истиот досега не е усогласен со Уставот на Република Македонија од 1991 година.

Судот на седницата, исто така, утврди дека во оспорениот член 35 од овој закон е предвидено дека за лишување од деловна способност на лице државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија надлежен е судот во Социјалистичка Република Македонија, на чие подрачје лицето има живеалиште односно престојувалиште. Ако лицето од став 1 на овој член нема живеалиште односно престојувалиште во СФРЈ, надлежен е судот во Социјалистичка Република Македонија на чие подрачје тоа лице имало последно живеалиште односно престојувалиште.

Според член 75 од Законот, за прогласување на исчезнат државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за умрено лице е надлежен судот на Социјалистичка Република Македонија, на чие подрачје тоа лице имало живеалиште во време на исчезнувањето. Ако државјанинот на Социјалистичка Република Македонија нема живеалиште во времето на исчезнувањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија или тоа не може да се утврди, месно надлежниот суд ќе го определи Врховниот суд на Македонија.

Во член 79 став 1 од Законот е утврдено дека ако судот утврди дека се исполнети условите за поведување постапка според овој закон, ќе даде оглас во кој ќе се наведат битните околности на случајот и ќе се повика исчезнатото лице, како и секој друг што знае за неговиот живот, да се јави на судот во рок од три месеци од објавувањето на огласот во „Службен лист на СФРЈ“ со укажување дека по истекот на тој рок исчезнатото лице ќе се прогласи за умрено. Според став 2 од овој член огласот се објавува во

„Службен весник на СРМ“, во „Службен лист на СФРЈ“ и на огласната табла во судот, а ќе се објави и на вообичаен начин и во местото во кое исчезнатото лице имало свое последно живеалиште односно престојувалиште. Судот може да определи огласот да се објави и преку други средства за јавно информирање, како и во странство.

Според член 127 став 2 од Законот, судот во постапката за расправање на оставина внимава дали наследниците или легаторите со наследениот недвижен имот го надминуваат законскиот максимум.

Според член 133 став 1 од Законот, за расправање на оставина на државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во поглед на неговиот имот кој се наоѓа во Социјалистичка Република Македонија исклучиво е надлежен судот во Социјалистичка Република Македонија.

Според став 2 на овој член од Законот, ако имотот на државјанин на Социјалистичка Република Македонија се наоѓа во друга социјалистичка република, односно социјалистичка автономна покраина, судот во Социјалистичка Република Македонија ќе биде надлежен ако според законите на републиката односно покраината во која се наоѓа имотот не е надлежен судот во таа република односно покраина.

Во став 3 на член 133 од Законот е утврдено дека судот во Социјалистичка Република Македонија исклучиво е надлежен за расправање на оставина на државјанин на Социјалистичка Република Македонија во поглед на неговиот движен имот што се наоѓа во странство, а во поглед на неговиот недвижен имот кој се наоѓа во странство ќе биде надлежен само ако според законите на државата во која се наоѓа имотот не е надлежен странски орган.

Во член 178 став 2 од Законот е предвидено дека правосилно решение за наследување или легат ќе му се достави и на општинскиот орган на управата надлежен за имотно - правни работи, ако се наследува земјоделско земјиште, стан, станбена зграда или деловна просторија за утврдување на сопственичкиот максимум.

Во член 283 од Законот, кој е поместен во главата за поништување на исправи, е утврдено дека огласот се објавува во „Службен весник на СРМ“, а по потреба и во „Службен лист на СФРЈ“ или и на друг погоден начин.

5. За разлика од Уставот на Социјалистичка Република Македонија од 1974 година, во член 1 од Уставот донесен 1991 година, Република Македонија е дефинирана како суверена, самостојна, демократска и социјална држава и се утврдува дека суверенитетот во Република Македонија е неделив, неотуѓив и непренослив.

Тргувајќи од наведената уставна одредба, а притоа имајќи предвид дека во оспорените членови 35 и 75 од Законот се утврдува месната надлежност на судот за лишување од деловна способност, односно за прогласување на исчезнато лице за умрено и тоа на начин што оваа надлежност е утврдена во однос на државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, што беше компатибилно со Уставот од 1974 година, според кој државјаните на Социјалистичка Република Македонија, исто како и државјаните на другите социјалистички републики што беа во состав на поранешната Социјалистичка Федеративна Република Југославија, едновремено беа и државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а со оглед на тоа што оваа констатација не кореспондира со Уставот од 1991 година, Судот утврди дека овие членови од Законот во деловите кои се однесуваат на употребата на термините „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ и „Социјалистичка“ не се во согласност со Уставот на Република Македонија.

Од наведените причини Судот утврди дека не е во согласност со Уставот и член 133 став 1 од Законот во делот на употребата на термините „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ и „Социјалистичка“.

Со оглед на тоа што во ставот 2 на член 133 од Законот е утврдена надлежност на судот во Социјалистичка Република Македонија за имот на државјанин на Социјалистичка Република Македонија кој се наоѓа во друга социјалистичка република, односно социјалистичка автономна покраина под услов за тоа да не е надлежен судот на таа република односно покраина, а имајќи предвид дека овие републики односно автономни покраини повеќе го немаат статусот, ниту односот со Република Македонија што го имаа во претходниот систем, во кој тие, заедно со

Социјалистичка Република Македонија беа во состав на поранешната Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како сојузна држава, Судот утврди дека и став 2 на член 133 не е во согласност со Уставот.

Со оглед на тоа што и во став 3 на член 133 од Законот е употребен терминот „Социјалистичка“, кој не е во согласност со карактерот и името на нашата држава утврдени во Уставот на Република Македонија, Судот оцени дека и ставот 3 од член 133 во овој дел не е во согласност со Уставот.

Имајќи предвид дека според оспорените делови на член 79 став 1 и 2 и член 283 од Законот е определено дека огласите на кои се однесуваат овие членови се објавуваат и во „Службен лист на СФРЈ“ кој што повеќе не постои, а од друга страна судовите во Република Македонија повеќе не се обврзани тоа да го прават поради уставната независност и самостојност на нашата држава, Судот оцени дека од овие причини и наведените членови не се во согласност со Уставот.

6. Во врска со прашањето за согласноста на членовите 127 став 2 и 178 став 2 од Законот, Судот утврди дека според член 8 од Уставот, правната заштита на сопственоста е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Во член 30 став 1 од Уставот се гарантира правото на сопственост и правото на наследување, а според ставот 3 на овој член од Уставот никому не можат да му бидат одземени и ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон.

Тргувајќи од уставната гаранција за правото на сопственост и правото на наследување која се изразува во неограниченоста на овие права во поглед на видот и обемот на предметите, како и на правата кои произлегуваат од сопственоста, освен во случаи кога се работи за јавен интерес утврден со закон, а имајќи предвид дека означените одредби на членовите 127 и 178 од Законот за своја основа ја имаат можноста, односно правната претпоставка со закон да се утврди сопственичкиот максимум во поглед на недвижен имот, според мислењето на Судот со овие одредби на индиректен начин се врши ограничување на правото на сопственост и правото на наследување и тоа пред се на приватната сопственост, на сметка на општествената сопственост која беше иманентна на социјалистичкото општествено уредување, а која повеќе нормативно не egzистира во Уставот на Република Македонија.

Тргувајќи од наведеното Судот оцени дека членовите 127 став 2 и 178 став 2 од Законот не се во согласност со наведените уставни одредби.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Инглизова - Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 18/1999
18 мај 2005 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Инглизова - Ристова, с.р.

651.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана на 18 мај 2005 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинува член 9 во делот “обезбедување од страна на самиот работодавец без огласување со склучување и заверка на договор за работа“ од Законот за работните односи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/1993, 14/1995, 53/1997, 21/1998, 25/2000, 3/2001, 50/2001, 25/2003 и 40/2003).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со решение У.бр.73/2004 од 9 март 2005 година, поведе постапка за

оценување на уставноста на одредбата од законот означена во точката 1 од оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според членот 9 од Законот за работните односи, работодавецот потребата од работници може да ја задоволи со обезбедување работник преку огласување на јавен оглас во дневниот печат на товар на работодавецот; објавување во службата надлежна за посредување при вработување без наплата; со посредување на службата за посредување при вработување преку упатување на лица за вработување од евиденцијата на невработените лица; обезбедување од страна на самиот работодавец без огласување со склучување и заверка на договор за работа и преку агенција за посредување при вработување со наплата од работодавец, во согласност со овој и друг закон.

5. Според член 8, став 1, алинеи 1 и 3 од Уставот, темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се основните слободи и права на човекот и граѓаниот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот, како и владеењето на правото.

Согласно член 9, став 2 од Уставот, граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Во делот на одредбите од Уставот кои се однесуваат на економските, социјалните и културните права, во членот 32, став 1 е утврдено дека секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност. Според ставот 2 на овој член, секому под еднакви услови му е достапно секое работно место, а според ставот 5 остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.

Според член 51 од Уставот на Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Членот 9 од Законот за работните односи ги утврдува начините на кои работодавецот може да ја задоволи потребата од работници. Меѓу другите начини, овој член од Законот допушта обезбедување на работници од страна на самиот работодавец без огласување со склучување и заверка на договор за работа.

Уставната гаранција за достапноста на работното место секому под еднакви услови е едно од основните права на граѓаниот кое воедно претставува и гаранција за неговата економска и социјална сигурност и ја изразува определбата секој човек способен за работа тоа право да го оствари под определени услови и објективни можности и за секој вид работа.

Определбата содржана во членот 9 од Законот за работните односи за обезбедување на работници од страна на самиот работодавец без огласување, според Судот граѓаните ги доведува во нееднаква положба во поглед на достапноста на работното место. Имено, пополнувањето на одредено работно место без огласување значи дека некои граѓани се привилегирани и полесно засноваат работен однос без притоа да има транспарентност и меѓусебна конкуренција.

Вработувањето, односно пополнувањето на слободни работни места без огласување со склучување и заверка на договор за работа претставува нерамноправност на граѓаните и ограничување на правото на достапност на секое работно место за оние граѓани кои воопшто не се запознати дека има слободни работни места поради што Судот оцени дека членот 9 во оспорениот дел не е во согласност со членовите 9 и 32 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови, во состав од претседателот на Судот Лилјана Инглизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.73/2004
18 мај 2005 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Инглизова-Ристова, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02 и 37/05), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 2005 година, во однос на месец април 2005 година, е повисока за 0,4 %.

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2005 година, во однос на месец април 2005 година, за работодавците од членот 3 став 1 изнесува 0,20%.

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002, 46/2002 и 37/2005), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец мај 2005 година не може да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6.360
02	Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности	6.734
05	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството	8.494
10	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на тресет	6.811
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	0
14	Вадење на други руди и камен	10.163
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	9.531
16	Производство на тутунски производи	9.326
17	Производство на текстилни ткаенини	4.308
18	Производство на предмети за облека: доработка и боење на крзно	3.255
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	1.467
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	5.410
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7.502
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	9.400
23	Производство на кокс, деривати и нафта и нуклеарно гориво	13.091
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	13.335
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	3.251
26	Производство на производи од други неметални минерали	9.875
27	Производство на основни метали	9.560

28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	5.335
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	7.985
30	Производство на канцелариски и сметачки машини	9.459
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	7.660
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	5.769
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	11.617
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	5.350
35	Производство на други сообраќајни средства	8.456
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	4.384
37	Рециклажа	4.294
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	11.225
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	8.344
45	Градежништво	6.165
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	10.252
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	10.538
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	5.999
55	Хотели и ресторани	7.000
60	Копнен сообраќај, ценоводен транспорт	7.000
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	17.878
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	10.194
64	Поштенски активности и телекомуникации	13.081
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	16.470
66	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	18.791
67	Помошни активности во финансиското посредување	24.992
70	Активности во врска со недвижен имот	10.791
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	7.169
72	Компјутерски и сродни активности	8.860
73	Истражување и развој	8.842
74	Други деловни активности	8.123
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	9.411
80	Образование	7.580
85	Здравство и социјална работа	7.794
90	Отстранување на отпадони и губре, санитарни и слични активности	7.938
91	Дејност на организации врз база на зачленување	10.427
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	7.442
93	Други услужни дејности	8.512
95	Приватни домаќинства со вработени лица	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 30000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.